

Прилог 1

БАРАЊЕ

До директор на ОУ _____, Општина Центар-Скопје

Почитуван директор,

Ви се обраќам сметајќи дека ќе најдам на соработка, со цел успешно спроведување на Одлуката што едногласно е изгласана од Советот на Општина Центар-Скопје.

Јас сум родител на ученик во _____ одделение, со име и презиме _____, од ранлива категорија _____.

Станува збор за децата од категориите на ранливи типови семејства според член 11 од Законот за социјална заштита на деца, на кој се повикува Одлуката на Советот на Општина Центар-Скопје за користење на училиштен простор и спроведување на други активности.

Имено, според Одлуката на Општината, ова Барање го доставувам со цел остварување на правото, обезбедено од Општината, моето дете да биде ослободено од сите услуги што се понудени во просториите на училиштето, вклучително топол оброк и ужина и месечно детско списание.

Верувам дека целта за инклузија на децата од ранливи категории ни е приоритет на сите, а тоа ќе донесе нов квалитет, нови можности и секако подобрен перспективи за нормален раст, развој и напредок на овие деца, а со тоа и на општеството во целина.

Прилози доставени на увид до директорот:

1. _____
2. _____

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име	Презиме	
Улица и број	Населено место	Општина

2. ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО

Име	Презиме		
Ден, месец и година на раѓање _____ . _____ . _____	Место на раѓање		
Име и презиме на родител/и			
Образование	Работен статус		
<input type="checkbox"/> Завршено _____ <input type="checkbox"/> Во тек _____ (вид образование)	<input type="checkbox"/> Вработен	<input type="checkbox"/> Невработен	<input type="checkbox"/> Пензионер

Датум и место на поднесување
на Барањето

Потпис на подносителот

Потпис на службеното лице што го примило Барањето _____

СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Подносителот на Барањето се согласува неговите лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи.

Потпис на подносителот за согласност

ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО ШТО ГИ ДОСТАВУВА ПОДНОСИТЕЛОТ, ВО СООДНОС СО СОЦИЈАЛНИОТ СТАТУС ЗА КОЈ СЕ БАРА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

- 1. Извод од Матичната книга на родените за детето (за докажување на еднородителско семејство)
- 2. Извод од Матичната книга на умрените (за докажување починат родител)
- 3. Допис од казнено-поправна или здравствена установа (за родител што е во државна институција затвор или психијатриска болница и не е во можност да извршува родителска одговорност)
- 4. Потврда за целосно старателство над дете, од ЦРМ (за семејства во кои вториот родител не поднесува одговорност кон детето/цата)
- 5. Решение од надлежен центар за социјална работа за видот и степенот на попреченост во менталниот и во телесниот развој
- 6. Решение за престанок на сместување во јавна установа за згрижување на деца без родители или родителска грижа, односно згрижувачко семејство
- 7. Доказ од МТСП за водење постапка за семејно насилство, ЦСР или Прв семеен центар за користење на услуги во случај на семејно насилство
- 8. Допис од јавна здравствена установа или ЦСР што третира зависност кај родител
- 9. Потврда од ЦСР за корисници на социјална парична помош

Датум и место на поднесување
на Барањето

Потпис на подносителот

Потпис на службеното лице што го примило Барањето
